



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Судбината на Македонците, која делумно зависи и од нив самите, е конституирање на автономна Македонија, во која ќе се соберат сите несреќници за кои знаеме, на каков начин се разделени и се угнетени".

"Првиот услов за да се постигне автономна и независна Македонија е тоа ВМРО да престане да биде слеп инструмент на бугарската реакција".

■ Пишува: Гоце ДУРТАНОСКИ



ЖЕНЕВА - РОДНОТО МЕСТО НА ЕДУАРД ДИФУР

ВМРО ДА ПРЕСТАНЕ ДА БИДЕ СЛЕП ИНСТРУМЕНТ НА БУГАРСКАТА РЕАКЦИЈА

Женевскиот општественик Едуард Дифур, согледувајќи ја тешката положба на балканските народи, особено судбината на Македонците, се вклучил во меѓународната анкета на Редакцијата "Балканска федерација".

Својот писмен одговор го свел на три точки и во нив вели:

"...Интересот на различни-те балкански држави, интересот на етничките малцинства опфатени во тие држави и меѓу нив, интересот на Македонците, што треба посебно да се разгледа.

По првата точка мојот одговор е дека европскиот мир никогаш нема да стане реалност ако не се реши балканското прашање, по втората точка одговарам дека таа Федерација за нејзините елементи, за нејзините составни

држави ќе значи и обврска една на друга да си ги вратат 'малцинствата' и во врска со третата точка од мојот одго-

вор пред нас се исправа македонското прашање. Каква ќе биде судбината на Македонците? Таа судбина, која

делумно зависи и од нив самите, е конституирање автономна Македонија, во која ќе се соберат сите несреќници за кои знаеме на каков начин се разделени и се угнетени".

Во продолжение Дифур вели:

"Изгледа дека прв услов за да се постигне тоа е Внатрешната македонска револуционерна организација, ВМРО, да престане да биде слеп инструмент на бугарската реакција и, следствено на тоа, братски да им подаде рака на федералистите и на (м.з. Димитар) Влахов, кои единствени ги сфаќаат вистинските интереси на Македонците. Повторувам: тоа ќе биде првиот чекор кон создавање автономна македонска држава. Зарем силата отсекогаш не била во заедништвото?"

ЕДУАРД ДИФУР



Едуард Дифур е роден во 1872 година во Женева, каде што се стекнал со своето севкупно образование. Во периодот од 1895 до 1912 година патувал низ Европа и Америка. Ги проучувал социјалните прашања, особено работничкото движење. Во 1913 година докторирал социологија и бил приватен доцент на Факултетот за економски и социјални науки при Женевскиот универзитет, а извесно време бил и библиотекар на Женевското друштво на читатели. Тој соработувал со повеќе весници во градовите Во и Женева.